

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 71 год. LXVII

26 мај 2011, четврток

Цената на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1794. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски.....	2	1802. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – Пемза на локалитетот Бојанчиште кај с. Бојанчиште општина Конопиште.....	4
1795. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во обуката „Црноморски ротациски сили 11“ во Констанца, Романија.....	2	1803. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на локалитетот кај с. Волково, Скопје.	4
1796. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на АГРИ-ЛЕНД АД Скопје за 2010 година.....	2	1804. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – минерална вода од лежиштето кај с. Волково општина Горче Петров.....	4
1797. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“–Пробиштип за 2010 година.....	3	1805. Програма за изменување на програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2011 година.....	4
1798. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП ХС „Злетовица“–Пробиштип искажана во годишната сметка за 2010 година.....	3	1806. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2011 година.....	5
1799. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – кварц на локалитетот „Русова лака“ во близина на с. Мелница општина Велес.....	3	1807. Програма за изменување на програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2011 година.....	5
1800. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – мермер на лежиштето Камни мост општина Кичево.....	3	1808. Програма за изменување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2011 година.....	5
1801. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минералната сировина – Пемза на локалитетот Раковец кај с. Бојанчиште општина Конопиште	3	1809. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година.....	6

	Стр.		Стр.
1810. Правилник за формата и содржината на барањето за потврдување на јавен интерес на дадена донација или спонзорство и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за потврдување односно не потврдување на јавен интерес.....	6	1814. Правилник за содржина и форма на придружниот документ за извоз на вино.....	14
1811. Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба.....	9	1815. Список на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток.....	17
1812. Правилник за содржина и форма на елаборатот за производство и означување на вино со географски назив.....	10	1816. Решение за давање согласност на статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	31
1813. Правилник за содржината и формата на регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив, образецот на барањето, постапката за упис како и потребната документација.....	10	1817. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	31
		Огласен дел	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1794.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски бр. 07-1003/2 од 18.4.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2775/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1795.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКАТА „ЦРНОМОРСКИ РОТАЦИСКИ СИЛИ 11“ ВО КОНСТАНЦА, РОМАНИЈА

1. За учество во обука на чета за операции за поддршка на мирот, која ќе се одржи во Констанца, Романија, во период од 29 мај до 11 јуни 2011 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 150 (сто и педесет) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на обуката во кои влегуваат сместувањето, транспорт и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а финансиските трошоци за аеродромски услуги на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2794/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1796.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 47/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри-Ленд АД Скопје, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГРИ-ЛЕНД АД СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Агри-Ленд АД Скопје за 2010 година, бр.09-11/1 од 17.2.2011 година и бр. 09-11/2 од 17.2.2011 година, усвоени од Одборот на директори на Агри-Ленд – АД Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2803/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1797.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип за 2010 година бр. 0201-312/17 од 28.2.2011 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.2.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2842/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1798.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП ИСКАЖАНА ВО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип искажана во Годишната сметка за 2010 година бр. 0201-683/1 од 10.5.2011 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10.5.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2842/2
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1799.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РУСОВА ЛАКА” ВО БЛИЗИНА НА С. МЕЛНИЦА ОПШТИНА ВЕЛЕС**

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина- кварц престанува да важи заради тоа што концесионерот Друштво за производство, трговија и услуги

БО-ДА-МИ Анета ДООЕЛ увоз-извоз Велес, не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц, бр.12-2428/3 од 01.09.2003 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Договорот за концесија од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2870/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1800.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.5.2011 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛЕЖИШТЕТО КАМНИ МОСТ ОПШТИНА КИЧЕВО**

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина - пемза престанува да важи заради тоа што концесионерот Градежно друштво “ГРАНИТ“ АД Скопје не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер, бр.08-8630 од 24.12.1999 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Договорот за концесија од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2871/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1801.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕМЗА НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАКОВЕЦ КАЈ С. БОЈАНЧИШТЕ ОПШТИНА КОНОПИШТЕ**

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина- пемза престанува да важи заради тоа што концесионерот Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги “Пемза- Комерц“ ДООЕЛ увоз- извоз с.Бохула Конопиште не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – пемза, бр.12-2860/9 од 3.9.2002 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2872/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1802.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија бр. 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕМЗА НА ЛОКАЛИТЕТОТ БОЈАНЧИШТЕ КАЈ С. БОЈАНЧИШТЕ ОПШТИНА КОНОПИШТЕ

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина - пемза престанува да важи заради тоа што концесионерот Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги “Пемза - Комерц” ДООЕЛ увоз - извоз с. Бохула Конопиште не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – пемза, бр.12-2860/11 од 2.10.2002 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2873/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1803.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.5.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВОЛКОВО, СКОПЈЕ

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина – минерална вода престанува да важи заради тоа што концесионерот Друштво за земјоделие, производство и трговија “АГРОМИН” Јанаки и др. ДОО увоз-извоз с. Волково, Скопје не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода, бр. 08-2096 од 24.03.2000 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине договорот за концесија од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2874/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1804.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија бр. 158/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.05.2011 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА ОД ЛЕЖИШТЕТО КАЈ С. ВОЛКОВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

1. Концесијата за експлоатација на минерална сировина - минерална вода престанува да важи заради тоа што концесионерот Трговско друштво за производство и трговија СЛОВИН ЈУГОКОКТА ДООЕЛ Скопје не го усогласил Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода бр.12-7313/1 од 17.10.2005 година со одредбите од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Договорот за концесија од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2901/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1805.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 65/06, 05/07, 77/08, 67/09, 88/10 и 45/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

Во Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ број 06/11), во Делот ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, табелата се заменува со нова табела која гласи:

		Број на пациенти	Износ
1.	Хронично душевни болни за долготрајна нега и чување- болничко лекување	750	30.960.000,00
2.	Хронично душевни болни со долготраен престој во дневни болници (повеќе од 30 дена)	600	23.040.000,00
3.	Судски случаи (лица со изречена мерка задолжително чување и лекување)	115	4.968.000,00
4.	Преземени обврски од 2010 година		9.032.000,00
	ВКУПНО:		68.000.000,00

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2760/1
10 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1806.

Врз основа на член 32 став 4 точка 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5. 2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

1) Во Програмата за Превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2011 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.7/11), во глава VI. Потребни финансиски средства (обем,цена и вкупни средства), во табелата "БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011, (табела-1)", во точка 10 во колоната „Активности“ зборовите „Лекување на болни со резистентни форми на туберкулоза“ се заменуваат со зборовите „Обезбедување на лекови за болни со резистентни форми на туберкулоза“, а во колоната „Извршители“ зборовите „ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза “ се заменуваат со зборовите „Министерство за здравство “.

2) Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2816/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1807.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2010 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

1) Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2011) во делот 1 – „Активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија, вклучувајќи пилот скрининг на рак на грло на матката во 4 општини во 2011 година“, точка 8 „Организациски алгоритам на Програмата за скрининг на грло на матка“, во потточка 8.1 „Спроведување на пилот скрининг во 4 пилот општини (Прилеп, Гостивар, Штип и Свети Николе), алинејата 6 се менува и гласи: „Координатор на скринингот ќе биде Институтот за јавно здравје кој ќе биде задолжен за изготвување и водење на Регистер за скрининг на ракот на грлото на матката. Институтот за јавно здравје ќе треба да го обезбеди софтверот кој веќе го има во Центрите за јавно здравје Прилеп, Тетово, Велес и Штип. Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје ќе доставуваат до Министерството за здравство тримесечни извештаи и фактури за извршениот скрининг во Република Македонија изготвени врз основа на извештаи и фактури доставени од извршителите. Министерството за здравство ќе доставува финансиски средства и до Институтот за јавно здравје и до Центрите за јавно здравје вклучени во програмските активности на ниво на Република Македонија“.

2) Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2863/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1808.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 115/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2011 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2011) во делот 1 – „Активности за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2011 година“, точка 1 „Организациски алгоритам на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2011 година“, во потточка 1.1 „Спроведување на пилот проект за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 4 општини во 2011 година“, алинејата 6 се менува и гласи: „Координатор на пилот проектот ќе биде Институтот за јавно здравје кој ќе биде задолжен за изготвување и водење на Регистер за скрининг на ракот на грлото на матката. Институтот за јавно здравје ќе треба да го обезбеди софтверот кој веќе го има во Центрите за јавно здравје Прилеп, Тетово, Велес и Штип. Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје ќе доставуваат до Министерството за здравство тримесечни извештаи и фактури за извршениот скрининг во Република Македонија изготвени врз основа на извештаи и фактури доставени од извршителите. Министерството за здравство ќе доставува финансиски средства и до Институтот за јавно здравје и до Центрите за јавно здравје вклучени во програмските активности на ниво на Република Македонија“.

публика Македонија“ бр. 3/2011), во член 1 зборовите „9.186.000 (девет милиони сто осумдесет и шест илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „8.526.000 (осум милиони петсто и дваесет и шест илјади) денари“.

Член 2

Во член 2, во точката 3 зборовите: „2.550.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „2.190.000 денари“.

Во точка 5 зборовите: „1.050.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „850.000 денари“.

Во точка 6 зборовите: „900.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „800.000 денари“.

Член 3

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2881/1
18 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1809.

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/10), член 9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08 и 31/10), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 116/10), член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.5.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ- НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2011 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2011, 19/2011, 27/2011 и 44/2011) во делот I во табелата во мерката 1 во колоната: „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „3 034 750 000,00“ се заменува со износот „2 534 750 000,00“.

Во мерката 10 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „1 500 000 000,00“ се заменува со износот: „2 000 000 000,00“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3146/1
25 мај 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1810.

Врз основа на член 21 став (8) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08 и 51/11), министерот за правда, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДА- ДЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО И ФОР- МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРА- ДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОТВР- ДУВАЊЕ ОДНОСНО НЕ ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за потврдување на јавен интерес на дадена донација или спонзорство и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за потврдување односно не потврдување на јавен интерес.

Член 2

Барањето за потврдување на јавен интерес на дадена донација или спонзорство се поднесува на образец “Барање за потврдување на јавен интерес на дадена донација или спонзорство “ во формат А4 на бела хартија даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето заради недонесување на решение за потврдување односно не потврдување на јавен интерес се поднесува на образец “Барање заради недонесување на решение за потврдување односно не потврдување на јавен интерес“ во формат А4 на бела хартија даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1602/4
20 мај 2011 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Прилог 1

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

за потврдување на јавен интерес
на дадена донација или спонзорство

Од _____,
(име и презиме односно назив на давателот на донација/спонзорство)

_____, ул. _____.
(општина) (адреса односно седиште)

Барам да се потврди јавниот интерес на дадена
донација/спонзорство на:

_____,
(назив на примателот на донацијата/спонзорството)

_____, ул. _____.
(општина) (седиште)

Предмет на донацијата/спонзорството согласно на член 10 став 1 од
законот се _____, наменети за

_____.
(цел на донацијата/спонзорството)

Прилог: 1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Подносител на барањето

(Место и датум на поднесување)

(потпис и печат)

Прилог2

ДО ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за потврдување
односно не потврдување на јавен интересОд _____,
(име и презиме односно назив на подносителот на барањето)_____, ул. _____.
(општина) (адреса односно седиште)

Молам согласно рокот утврден во членот 21 став (10) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/06, 86/08 и 51/11), да постапите по барањето за потврдување на јавен интерес на дадена донација или спонзорство поднесено под бр. _____ на ден _____, чија копија ја доставувам во прилог.

Подносител на барањето

(Место и датум на поднесување)_____
(потпис и печат)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1811.**

Врз основа на член 224 став (7) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10 и 53/11), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО
ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПОДНЕСЕНА
ЖАЛБА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба во рокот утврден со член 224 став (6) од Законот за јавните набавки.

Член 2

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за неодлучување по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот е со формат А4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известувањето, број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на подносителот на известувањето, седиште на подносителот на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на подносителот на известувањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18296/1
25 мај 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

ДО: ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

СКОПЈЕ

Број: _____
Датум: _____

**Известување за неодлучување
по поднесена жалба**

(назив на подносителот на известувањето)

(седиште на подносителот на известувањето)

Краток опис поради што се поднесува известувањето:

Молам, Државниот управен инспекторат во рокот утврден во член 224 став (8) од Законот за јавните набавки да изврши надзор во Државната комисија за жалби по јавни набавки, заради непостапување по жалба под број _____ на ден _____ против _____ во постапката за доделување на договор за јавна набавка која ја спроведува _____ во својство на договорен орган, чија копија ја доставувам во прилог.

Подносител
на известувањето

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****1812.**

Врз основа на член 42 став (5) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНА И ФОРМА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ВИНО СО
ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат содржината и формата на елаборатот за производство и означување на вино со географски назив.

Член 2

(1) Елаборатот за производство и означување на вино со географски назив се изработува во А4 формат на хартија во бела боја во форма на книга.

(2) Елаборатот од ставот 1 на овој член содржи:

- опис и карактеристики на производителот на вино;
- карактеристики на географската област на производство со анализа на почвено-климатски услови;
- карактеристики на сортиментот и површини под лозови насади;
- технологија на производство на грозје;
- хемиски состав на грозје и шира;
- максимален принос по хектар;
- метод на винификација;
- параметри на хемиски состав на вино;
- органолептички карактеристики на виното;
- количина на заштитено вино по берба;
- потпис на изготвувачот на елаборатот и
- потпис и печат на подносителот на елаборатот.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 4229/3
6 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

1813.

Врз основа на членот 42-а став (2) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ВИНА СО ЗАШТИТЕН ГЕОГРАФСКИ
НАЗИВ И НА КОРИСНИЦИ НА ГЕОГРАФСКИОТ
НАЗИВ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ПОСТАПКАТА
ЗА УПИС КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив, образецот на барањето, постапката за упис како и потребната документација.

Член 2

(1) Регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив се води во форма на книга со тврди корици со црвена боја и димензии 30 x 21 на евиденциските листови кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

(2) На предната старана на корицата на книгата од ставот 1 на овој член е втиснат грбот на Република Македонија, а под него се впишани со златни букви следните зборови: Република Македонија; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и регистар на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив.

(3) Во евиденциските листови се внесуваат следниве податоци:

- горе лево се отпечатува реден број под кој се евидентира производителот/производителите на вино,
- во средина на листот се отпечатува евиденциски лист и под него се отпечатува
- назив на производителот/производителите на вино.

Во табелата се отпечатени следните податоци:

- деловоден број на поднесеното барање,
- датум на поднесување на барањето,
- број на решение за упис во Регистар на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив;
- седиштето, телефон и e-mail;
- адреса на главниот преработувачки капацитет на производителот на вино (доколку е различна од адресата на седиштето);
- име на виното кое се заштитува во регистарот;
- називот на географска област од каде што потекнува виното;
- сортимент и методите на одгледување на лозјето;
- максимален принос по ха;
- област и метод за винификација;
- органолептички карактеристики и
- забелешки.

(4) Регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив (во натамошниот текст: Регистар) се води електронски и во пишана форма.

(5) Формата и содржината на Регистарот е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Барањето за упис во Регистарот се поднесува на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- името на виното кое се заштитува во регистарот;
- назив на производителот на вино;
- број на решение за упис во Регистарот на производители на вино;
- седиште, телефон и e-mail;
- адреса на главниот преработувачки капацитет на производителот на вино (доколку е различна од адресата на седиштето);
- географска област на производство на виното за која се однесува барањето;
- сортимент и методите на одгледување на лозјето;
- максимален принос по хектар;
- област и метод за винификација;
- соодветни параметри на физичко- хемискиот состав на виното;
- органолептички карактеристики;
- место и дата на поднесување и
- потпис и печат на одговорно лице во правно лице.

Член 4

(1) За упис на виното со географски назив и на корисникот на географскиот назив во Регистарот, потребно е до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, производителот на вино да поднесе целосно потполното барање од член 3 на овој правилник во писмена форма и елаборат од член 42 од Законот за вино.

(2) По приемот на барањето од став 1 на овој член, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја утврдува веродостојноста на податоците во барањето кои се однесуваат за производителот на вино.

(3) Доколку барањето е целосно потполнето и е поднесено од производител на вино кој е запишан во регистарот на производители на вино и доколку правилата за производство и означување на виното содржани во елаборатот се во согласност со одредбите од членовите 38, 39, 40, 41 и 45 од Законот за виното, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение врши упис на виното со географски назив и на корисникот на географскиот назив во регистарот.

(4) За барање кое е нецелосно потполнето или е некомплетно или е поднесено од лице кое нема право да поднесе барање или пак кое е неосновано се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-4653/1
10 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

**РЕГИСТАР НА ВИНА СО ЗАШТИТЕН ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ И НА КОРИСНИЦИ
НА ГЕОГРАФСКИОТ НАЗИВ**

Реден бр. _____

Евиденциски лист

Назив на производителот/производителите на вино

Деловоден број на поднесеното барањето	Датум на поднесеното барањето	Број на решение за упис во Регистар на вина со заштитен географски назив	Седиштето, телефон и e-mail	Адреса на главниот преработувачки капацитет на производителот на вино (доколку е различна од адресата на седиштето)	Име на виното кое се заштитува во регистарот	Називот на географска област од каде што потекнува виното	Сортимент и методите на одгледување на лозјето	Максимален принос по ха	Област и метод за винификација	Органолептички карактеристики

Забелешки:

Прилог 2

ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО		
БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР НА ВИНА СО ЗАШТИТЕН ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ И НА КОРИСНИЦИ НА ГЕОГРАФСКИОТ НАЗИВ		
1. Името на виното кое се заштитува во Регистарот на вина со заштитен географски назив		
2. Назив на производителот на вино		
3. Број на решение за упис во Регистарот на производители на вино		
4. Адреса на седиштето на производителот на вино, телефон и e-mail		
5. Адреса на главниот преработувачки капацитет на производителот на вино (доколку е различна од адресата на седиштето)		
6. Географска област на производство на виното за која се однесува барањето		
7. Сортимент и методите на одгледување на лозјето		
8. Максимален принос по хектар		
9. Област и метод за винификација		
10. Соодветни параметри на физичко-хемискиот состав на виното		
11. Органолептички карактеристики		
Место и датум, _____		Одговорно лице во правното лице _____

1814.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА СОДРЖИНА И ФОРМА НА ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗВОЗ НА ВИНО****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат содржината и формата на придружниот документ за извоз на вино.

Член 2

(1) Придружниот документ за извоз на вино се издава на образец во А4 формат на бела хартија.

(2) Образецот на придружниот документ за извоз на вино содржи:

- име и адреса на извозникот;
- име и адреса на примачот;
- царински печат;
- превозни средства и податоци за транспортот;
- место за истовар;
- опис на увезениот производ;
- количина во l/hl/kg;
- број на шишиња;
- уверение;
- извештај од анализата;
- име и адреса на надлежната институција;
- место и датум;
- потпис, име и назив на службеното лице и
- место за печат.

(3) Образецот од ставот 1 на овој член се пополнува на македонски и англиски јазик.

(4) Образецот на документот за извоз на вино е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-4654/1

10 мај 2011 година

Скопје

Министер,

Љупчо Димовски, с.р.

Придружен документ

Прилог

1. Exporter (name and address) 1. Извозник (име и адреса)	THIRD COUNTRY OF ISSUE: Земја на издавање: V I 1 Serial No: Тековен број: DOCUMENT FOR THE IMPORTATION OF WINE, GRAPE JUICE OR GRAPE MUST INTO THE EUROPEAN COMMUNITY ДОКУМЕНТ ЗА УВОЗ НА ВИНО, СОК ОД ГРОЗЈЕ И ШИРА ВО ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА	
2. Consignee (name and address) 2. Примател (име и адреса)	3. Customs stamp ⁽¹⁾ (For official EC use only) 3. Печат на царината ⁽¹⁾ (Само за официјална употреба на ЕЗ)	
4. Means of transport and transport details ⁽¹⁾ 4. Превозно средство и податоци за транспортот ⁽¹⁾	5. Place of unloading (if different from 2) 5. Место на истовар (доколку е различно од 2)	
6. Description of the imported product 6. Опис на увезениот производ	7. Quantity in l/hl/kg ⁽²⁾ 7. Количество во л/хл/кг ⁽²⁾	
	8. Number of bottles 8. Број на шишиња	
9. CERTIFICATE The product described above ⁽³⁾ ☐ ☐ is not intended for direct human consumption, complies with the Community definitions or categories of grapevine products and has been produced using oenological practices ⁽³⁾ ☐ recommended and published by the OIV/ ☐ authorized by the Community. 9. УВЕРЕНИЕ Горепомишаниот производ ⁽³⁾ ☐ е/ не е ☐ за директна човечка употреба, одговара на дефинициите и категориите на лозарски производи на Заедницата и е произведен со примена на енолошки постапки ⁽³⁾ ☐ препорачани и објавени од страна на ОИВ/ ☐ одобрени од Заедницата. Full name and address of the official agency: Цело име и адреса на надлежната институција: Place and date: Место и датум: Signature, name and title of official: Потпис, име и назив на службеното лице: Stamp: Печат:		
10. ANALYSIS REPORT (describing the analytical characteristics of the product described above) 10. ИЗВЕШТАЈ ОД АНАЛИЗАТА (во врска со аналитичките карактеристики на горепомишаниот производ) FOR GRAPE MUST AND GRAPE JUICE: ЗА ШИРА И СОК ОД ГРОЗЈЕ - Density: - Густина: - Actual alcoholic strength: - Вистинска алкохолна јачина: FOR WINE AND GRAPE MUST STILL IN FERMENTATION: ЗА ВИНО И ШИРА ВО ФЕРМЕНТАЦИЈА: - Total alcoholic strength: - Вкупна алкохолна јачина: - Actual alcoholic strength: - Вистинска алкохолна јачина: FOR ALL PRODUCTS: ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ: - Total dry extract: - Вкупен сув екстракт: - Total sulphur dioxide: - Вкупен сулфур диоксид: - Total acidity: - Вкупна содржина на киселини: - Volatile acidity: - Испарливи киселини: - Citric acidity: - Лимонска киселина: Full name and address of the official agency: Цело име и адреса на надлежната институција: Place and date: Место и датум: Signature, name and title of official: Потпис, име и назив на службеното лице Stamp: Печат:		

¹⁾ Obligatory only for the wines benefiting from a reduced customs tariff / Задолжително за вината кои се повластени со намалена царинска тарифа.

²⁾ Delete as appropriate. / Да се прештриа непотребното.

³⁾ Put an 'X' in the appropriate box. / Да се стави 'X' во соодветното поле.

Attribution (entry into free circulation and issue of extracts)
Доделување (пуштање во слободен промет и издавање на извадоци)

Quantity Количина	11. No and date of customs document of release for free circulation and of the extract 11. Број и датум на царинскиот документ за пуштање во слободен промет и на извадокот	12. Full name and address of consignee (extract) 12. Цело име и адреса на примателот (извадок)	13. Stamp of the competent authority 13. Печат на надлежниот орган
Available На располагање			
Attributed Доделена			
Available На располагање			
Attributed Доделена			
Available На располагање			
Attributed Доделена			
Available На располагање			
Attributed Доделена			
14. Other remarks 14. Други забелешки			

1815.

Врз основа на член 78 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

**СПИСОК
НА АВТОХТОНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА И АВТОХТОНИ РАСИ НА ДОБИТОК**

I.Список на автохтони земјоделски растенија

А). Автохтона популација на земјоделско растеније – винова лоза		
Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Винова лоза	Бегљарка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Бегљарка бела	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Бегљарка црна	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Бело зимско	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Бојанка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Велешко црно	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Вранец	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Жилавка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Жупљанка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Кадарка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Кончанка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Кратошија	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Манастирско бело	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Охридско бело	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Охридско розе	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Охридско црно	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Пловдина	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Прокупец	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Смедеревка	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Станушина	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Црвен дренук	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Црн дренук	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Чауш розов	<i>Vitis vinifera</i> L.
Винова лоза	Чауш бел	<i>Vitis vinifera</i> L.

Б). Автохтони популации од индустриски и фуражни земјоделски растенија		
Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
а) индустриски		
Афион	Блатечки	<i>Papaver somniferum</i> L.
Кикирики		<i>Arachis hypogaea</i> L.
Компир		<i>Solanum tuberosum</i> L.
Сончоглед	Ракитец	<i>Helianthus annuus</i> L.
Сусам	Неготински	<i>Sesamum indicum</i> L.
Сусам	Чалакли	<i>Sesamum indicum</i> L.
Тутун	Прилеп	<i>Nicotiana tabacum</i> L.
а) фуражни		
Висока власатка	Висока добридолска	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.
Леблебија	Древенска средноситна	<i>Cicer arietinum</i> L.
Луцерка	Дебарска	<i>Medicago sativa</i> L.
Луцерка	Овчеполска	<i>Medicago sativa</i> L.
Обична граорица	Древенска отпорна	<i>Vicia sativa</i> L.
Уров	Злетовски стар	<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.

В). Автохтони популации од градинарски земјоделски растенија		
Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Бамја	Бамја бела	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Бамја	Бамја драчевска	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Бамја	Бамја долноколичанска	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Бамја	Бамја стумичко-зубовачка	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Бамја	Бамја ниска	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Бамја	Бамја висока	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Бамја	Бамја гостварско-чајланска	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
Боранија	Боранија црна	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Боранија	Боранија	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Брокола	Брокула	<i>Brassica oleracea</i> L.
Вигна	Папуда струмичко-зубовачка	<i>Vigna angularis</i> (Wild.) Ohwi & H. Ohashi
Вигна	Папуда струмичко-василевска	<i>Vigna angularis</i> (Wild.) Ohwi & H. Ohashi
Грав	Градиштанец	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав средно ситен	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав моноспитски	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.

Грав	Грав шарен кичевски	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав виткач Пченка	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав цацар	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав египетски	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав киргистански	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав собра	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Бостанџиски покрупен цацар	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав мултифлорус	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав шарен	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав песак	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав балта	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Тетовец брзак	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав тетовец	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Позимат низок непазечки	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав лазечки пченица	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Грав лазечки	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Плоча широка високорастечка	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Полуплоча растечка до средина на пченка	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Ранка низок истовремено зреечки	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Ранка долго низок	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грав	Широк грав сплеснат	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Грашок	Грашок	<i>Pisum sativum</i> L.
Грашок	Грашок пролетен	<i>Pisum sativum</i> L.
Диња	Диња	<i>Cucumis melo</i> L.
Диња	Диња чешме каун	<i>Cucumis melo</i> L.
Диња	Жолта долга зимска	<i>Cucumis melo</i> L.
Диња	Зимска округла жолта	<i>Cucumis melo</i> L.
Диња	Зимска долга асаново семе	<i>Cucumis melo</i> L.
Диња	Летна везенка шарена	<i>Cucumis melo</i> L.

Диња	Зимска Диња	<i>Cucumis melo</i> L.
Диња	Диња бадемка	<i>Cucumis melo</i> L.
Домат	За полнење	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен јабучар скопско-пагарушки	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Дасковски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен Јабучар драчевски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Домат	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен јабучар струмичко-зубовачки	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Воловско срце	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розе јабучар	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Воловско срце скопско-чучерски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розев јабучар струмичко-василевски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Круска	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Крупен тетовско-милетински	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јаболчар тетовско-желински	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучаг тетовско-желински	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар беровски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар пехчевски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар црвен пехчевско-мачевски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар розев пехчевско-мачевски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар црвен смојмировски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Обичен црвен	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розев цуцулест	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар розев пехчевско-панчаревски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар црвен пехчевски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Срце брашна	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Домат меснат	<i>Solanum lycopersicum</i> L.

Домат	Јабучар црвен прилепско-горнокоњарски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар розев прилепско-вогански	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Долгнавест јабучар-розов	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен јабучар округол	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар розев прилепско-вогански	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Домат розев округол	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Домат црвен голем	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Долгнавест црвен струшко-мороишки	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Долгнавест	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Жолт мал слатко	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар охридско-ормански	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Домат црвен	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Долгнавест црвен струшко-требенишки	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар црвен башинодолски	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар-црвен	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Јабучар-црвен	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Долгнавест црвен за салата	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен долгнавест	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен округол	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розев домати	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Црвен домати	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Тркалезен розев	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Воловско срце	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розев -отпорен на болест	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розев воловско срце	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Домат	Розев со шилка-срцевиден	<i>Solanum lycopersicum</i> L.
Зелје	Зеље скопско-јурумлерско	<i>Rumex patientia</i> L.
Зелје	Зеље скопско-драчевско	<i>Rumex patientia</i> L.
Зелје	Зеље пита	<i>Rumex patientia</i> L.

Зелје	Зеље гостиварско-чајланско	<i>Rumex patientia</i> L.
Зелка	Зелка мешана белорозева глава	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Бела зелка касна	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Бела зелка округла расолна	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка црвенолилава	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка расолна црвена	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка крклинска	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка скопско-драчевска	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка скопско-јурумлерска	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка бела есенска	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка доцна есенска	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка бела	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка струмичко-градошорска	<i>Brassica oleracea</i> L.
Зелка	Зелка касна	<i>Brassica oleracea</i> L.
Керевиз	Копар	<i>Anethum graveolens</i> L.
Краставица	Краставица	<i>Cucumis sativus</i> L.
Краставица	Краставица долга струшко-мороишка	<i>Cucumis sativus</i> L.
Краставица	Краставица долга кревка	<i>Cucumis sativus</i> L.
Краставица	Краставица долга башинодолска	<i>Cucumis sativus</i> L.
Кромид	Кромид гостиварско-чајлански	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Аршлама црвен струшко-корошиски	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Аршлама бел гостиварско-горнобањски	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Кромид аршлама	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Кромид арпаџик	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Кромид мелник	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Бучинска аршлама црвена	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Бучинска аршлама жолта	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Кромид црвен	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Црвена аршлама вијац	<i>Allium cepa</i> L.

Кромид	Лескоечки арпаџик	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Бучинска-аршлама-црвена	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Бучинска-аршлама-жолта	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Кромид пролетен благ	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Жолт кромид арпаџик	<i>Allium cepa</i> L.
Кромид	Сребрењак бел	<i>Allium cepa</i> L.
Лејка	Лејка драчевска	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.
Лубеница	Шарена лубеница	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai
Лубеница	Зимска шарена	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai
Магданос	Магданос	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill
Модар патлиџан	Домашен долг	<i>Solanum melongena</i> L.
Модар патлиџан	Црн патлиџан	<i>Solanum melongena</i> L.
Модар патлиџан	Модар патлиџан шарен	<i>Solanum melongena</i> L.
Модар патлиџан	Модар патлиџан	<i>Solanum melongena</i> L.
Морков	Морков	<i>Daucus carota</i> L.
Пашканат	Пашканат скопско-јурумлерски	<i>Pastinaca sativa</i> L.
Пипер	Пиперка сомборка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка сомборка гостиварско-чајланска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка бугарка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Везена цара	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Везена блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка за нижење	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Индустриска блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка жолта	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Црвена долга танка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Црвени топчиња	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Момино срце жолта	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Црна шипка лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Домашна бела	<i>Capsicum annuum</i> L.

Пипер	Бела лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Куртовска капија	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка шипка лута струмичко-банска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бел пипер	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута феферона скопско-лисичка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Блага феферона скопско-лисичка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Блага феферона скопско-огњанска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута феферона скопско-огњанска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Благ пипер каварџик	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Козји рог	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер везен лут	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер везен благ	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута феферона скопско-вртекичка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка цара	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Куртовска капија струмичко-сарајска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Куртовска капија струмичко-зубовачка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка рана	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер козји рог	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута струмичко-зубовачка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута феферона струмичко-сарајска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Блага везена	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута феферона скопско-чучерска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер везен	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка низарка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка каракапија	<i>Capsicum annuum</i> L.

Пипер	Каракапија	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка гамба патлиџанка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка шилкаста	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Феферонка долга	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер зелен пехчевски	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер благ	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер нарезнен пехчевски	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер резнав	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер тенкокор пехчевски	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер жолт	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пипер долг	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Голема феферона многу лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Топчеста феферона многу лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Криволајка полулута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Чорбаџиска; лепа Брена малку лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Доматчиња блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута шилкаста	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Шипка благо лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бабурчиња благо лути	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Везена лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Прилепска капија	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бела долга месеста селска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута долга кафанџиска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Прилепска пашино-руфска банана	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка гамба	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бананчиња блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Сомборка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Банана тетовска	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бела тетовска урда	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Капија тетовска	<i>Capsicum annuum</i> L.

Пипер	Моинка пиперова малку налутува	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута феферона буковец	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Хоргошка пиперка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Низарка блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Долга низалка Блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Кама тристрана	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Долга нижење	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Тупачиња црвени средно лути	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Тупачиња жолти	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Камбурка блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Долга лута феферона	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бугарка Блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Феферона лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Трудничка црвена	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Везенка лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Трудничка поморанџеста благо лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Царска поморанџеста благо лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Тупачиња наранџести лути	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Жолта феферона	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Тупачиња жолто наранџести благо лути	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Зелени топачиња	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лута темно зелена	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Кама темно зелена	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Чорбаџиска издолжена темно зелена	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Низалка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка месеста	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Шилка благо лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Низалка темно зелена буковец	<i>Capsicum annuum</i> L.

Пипер	Бугарка лозани; романка Октиси	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Тупачиња жолти благо лути	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Жолта лимонка блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Жолти патлиџанки	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Феферона жолта	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Тупациња темно зелени	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка нижење требенишка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Везенка средно лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Кама црна блага	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Бубалиња лути	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка ребраста	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка тетовска бабура	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка црна	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка за нижење	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка лута везенка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка везенка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Моинка лута	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка за сушење	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Пиперка везен благ	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лути пиперки-каднки	<i>Capsicum annuum</i> L.
Пипер	Лути пиперка	<i>Capsicum annuum</i> L.
Праз	Праз свидовачки	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Праз кумановски	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Праз	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Праз црн	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Црн мрзенски	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Бел мрзенски	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Црн низок	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Праз среден бел	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Праз висок	<i>Allium porrum</i> L.
Праз	Праз сачевски	<i>Allium porrum</i> L.

Праз	Праз долг благ	<i>Allium porrum</i> L.
Ротквица	Црна лута	<i>Raphanus sativus</i> L.
Ротквица	Ротква	<i>Raphanus sativus</i> L.
Салата	Марула бела крупни зелени листови	<i>Lactuca sativa</i> L.
Салата	Салата марула скопско-огњанска	<i>Lactuca sativa</i> L.
Салата	Салата мајска Кралица	<i>Lactuca sativa</i> L.
Салата	Салата обична	<i>Lactuca sativa</i> L.
Спанаќ	Спанаќ	<i>Spinacia oleracea</i> L.
Тиква	Тиква воловарка	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Тиква стамболка	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Тиква прилепско-обршанска	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Бишкова тиква	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Печалка жолта долга	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Тиква слатко	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Печалка долгнавеста	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Жолта тиква	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Тиква наранџеста округла	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Тиква корупчава	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиква	Стамболка крупносемкаста	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Тиквица	Тиквица цариградска бела	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Цвекло	Цвекло црвено	<i>Beta vulgaris</i> L.
Цвекло	Цвекло бело	<i>Beta vulgaris</i> L.
Целер	Целер листечки	<i>Apium graveolens</i> L.
Целер	Целер зачинско салатен	<i>Apium graveolens</i> L.
Целер	Геревиз гостиварско-чајлански	<i>Apium graveolens</i> L.
Штавел	За пита	<i>Rumex patientia</i> L.

Г). Автохтони популации од цвеќе и украсни земјоделски растенија		
Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Тиква украсна	Украсна поморанџеста	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Виола	Алшариензиска виола	<i>Viola allschariensis</i>
Виола	Арсенова виола	<i>Viola arsenica</i>

Д). Автохтони популации од житни земјоделски растенија

Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Јачмен		<i>Hordeum vulgare</i> L.
Овес	Месен сопиштански	<i>Avena sativa</i> L.
Ориз	В-30-281	<i>Oryza sativa</i> L.
Ориз	Месни Блатец	<i>Oryza sativa</i> L.
Ориз	Н-51	<i>Oryza sativa</i> L.
Ориз	Н-69	<i>Oryza sativa</i> L.
Ориз	Н-30-303	<i>Oryza sativa</i> L.
Просо		<i>Panicum milliaceum</i> L.
Пченица	Ракотинска	<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>
Пченица		<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>
Пченка		<i>Zea mays</i> L.
Рж		<i>Secale cereale</i> L.

Ѓ). Автохтони популации од овошни земјоделски растенија

Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Бадем	Кале 1/84	<i>Amygdalus communis</i> L.
Бадем	Кале 5/84	<i>Amygdalus communis</i> L.
Бадем	Кале 7/84	<i>Amygdalus communis</i> L.
Бадем	Кале 3/84	<i>Amygdalus communis</i> L.
Бадем	Крупноплоден мек	<i>Amygdalus communis</i> L.
Бадем	Близнак	<i>Amygdalus communis</i> L.
Вишна	Битолска марела	<i>Prunus cerasus</i> L.
Јаболко	Червен астраган	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Циганка	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Тетовка	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Шарено благо	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Карапаша шарена	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Аламанка	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Петровка	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Јаболко	Золта козара	<i>Malus domestica</i> Borkh.
Круша	Цариград Авче	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Европска аква	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Мустафа Беј	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Авче	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Жетварка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Петровка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Илинка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Бурнусус	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Мустабеј	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Бугаранка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Ситница	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Меденица	<i>Pyrus communis</i> L.

Круша	Кајкушка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Александра	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Патлиџанка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Караманка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Љубичица	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Воденка	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Татликути	<i>Pyrus communis</i> L.
Круша	Црвенушка	<i>Pyrus communis</i> L.
Слива	Бела крупна	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Бела петровка	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Белувра	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Битолска рана	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Гургутка	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Карпузлија	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Осавка	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Панаѓурка	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива	Петровка	<i>Prunus domestica</i> L.
Слива џанка	Бистричка	<i>Prunus domestica</i> L.

Е). Автохтони популации од медицински и ароматични земјоделски растенија

Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Босилек	Босилок	<i>Ocimum basilicum</i> L.
Генџијана	диво	<i>Gentiana lutea</i> L.
Жалфија	диво	<i>Salvia officinalis</i> L.
Оригано	диво	<i>Origanum vulgare</i> L.
Планински чај	диво	<i>Sideritis raeseri</i> Boiss. & Heldr.
Шарпланински чај	диво	<i>Sideritis scardica</i> Griseb.

Ж). Автохтони популации од украсни земјоделски растенија

Народно име	Локално име/ознака	Латинско име на видот
Тиква украсна	Украсна поморанџеста	<i>Cucurbita pepo</i> L.
Виола	Алшариензиска виола	<i>Viola allschariensis</i>
Виола	Арсенова виола	<i>Viola arsenica</i>

II. Список на автохтони раси на добиток**А). Автохтони раси на добиток**

Вид	Раса	Сој
Говедо	Буша	/

Овца	Праменка	каракачанска, овчеполска и шарпланинска
Коза	балканска коза	/
Свиња	локална примитивна	/
Пчела	македонска пчела	/

III. Овој список се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.16-1434/2
6 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА****1816.**

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС**

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес, број 02-731/3 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 20.04.2011 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3558/2
12 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**1817.**

Врз основа на член 140-а став 2 и 8 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 2

На физичкото или правното лице кое се повикува на едукација му се врачува покана за едукација.

Поканата за едукација од став 1 на овој член се изготвува на образец со формат А4, изработен од хартија во бела боја и ги содржи следните елементи:

1. Логото и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;

2. Податоци за лицето кое се повикува на едукацијата:

- име и презиме;
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
- адреса на живеење и

- работно место на кое е распореден во правното лице.

3. Податоци за правното лице:

- назив и седиште;

- место, време и датум каде/кога ќе се спроведе едукацијата;

- предмет на поканата со краток опис и назначување на одредбата во врска со која е сторена неправилноста;

- име, презиме и потпис на генералниот инспектор, односно на инспекторот за заштита и спасување;

- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува на едукацијата;

- место и датум на издавање и место за печат и

- забелешка.

Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Поканата за едукација се врачува на лицето кое се повикува на едукација, во моментот на вршењето на инспекцискиот надзор кога со записник се констатира неправилност во работењето.

Инспекторот за заштита и спасување обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за едукација.

Едукацијата ја организираат и спроведуваат инспекторите за заштита и спасување.

Едукацијата се спроведува во просториите на Одделението за генерален инспектор при Дирекцијата за заштита и спасување со седиште во Скопје.

По исклучок од став 4 на овој член, едукацијата може да се спроведе и во други соодветни простории на Дирекцијата за заштита и спасување и во соодветни простории на правното лице каде што е утврдена неправилноста.

Член 4

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

Лицето кое се едуцира се евидентира во евиденцијата во електронска форма која ја води Дирекцијата за заштита и спасување.

Евиденцијата содржи: назив и седиште на правното лице, име и презиме на лицето на кое му е врачена поканата за спроведување на едукација и место и датум кога е извршена едукацијата.

Инспекторите за заштита и спасување кои ја вршат едукацијата доставуваат месечни извештаи за спроведената едукација до директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1205/4
15 април 2011 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
Шабан Салиу, с.р.

Прилог бр.1



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Ул. "Васко Карангелески" бб Скопје тел.бр.02-3247 202, факс 023247 225
е-маил : dzs.gov.mk : odnosisojavnost@dzs.gov.mk

Број. _____

П О К А Н А
за спроведување на едукација

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација :

Име и презиме _____

Единствен матичен број (ЕМБГ) _____

Адреса на живеење _____

Работно место на кое е распоредено во правното лице _____

2. Податоци за правното лице :

(Назив и седиште)

Одделението за генерален инспектор ќе спроведе едукација во _____
часот, на ден _____ година во просториите на Дирекцијата
за заштита и спасување – седиште во Скопје , односно во просториите на
Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување -
_____, на ул. " _____ " бр.
_____ во _____.

Предмет на поканата (едукацијата) е _____
(се наведува дејствието и членот од законот)

Име, презиме и потпис
на овластениот инспектор

Име, презиме и потпис на
лицето кое се повикува на
едукацијата

Место и датум на издавање

М.П.

Забелешка : Согласно член 140-а став 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11) доколку субјектите над кои се спроведува едукацијата не се јават на едукацијата, истата ќе се смета дека е спроведена.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011071